

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Службен весник на Р. Македонија бр.92/08 од 22.07.2008 година**

## **Член 1**

Во Законот за филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/2006), насловот на Главата VI „Казнени одредби“ се менува и гласи: „Прекршочни одредби“.

## **Член 2**

Во членот 25 зборовите: „Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни“ се заменуваат со зборовите: „Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на “.

## **Член 3**

По членот 25 се додаваат два нови поднаслови и два нови члена 25-а и 25-б, кои гласат:

### **„Прекршочен орган**

#### **Член 25-а**

1) За прекршокот утврден во членот 25 на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен за работите од областа на културата (во натамошниот текст: Прекршочен орган).

2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија) формирана од страна на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на културата.

3) Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во органот на државната управа надлежен за вршење на работите во областа на културата од кои едно ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија.

4) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои:  
- двајца дипломирани правници од кои еден со положен правосуден испит со пет години работно искуство во својата област и  
- еден член со висока стручна подготовка од областа на општествените науки со пет години работно искуство од својата област.

5) Прекршочната комисија се избира за времетраење од три години со право на реизбор на членовите.

6) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник.

7) Прекршочната комисија за Прекршочниот орган одлучува за прекршоците утврдени со овој и со друг закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.

8) Покрај членовите на Прекршочната комисија а министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на културата може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за Комисијата и заменици членови, кои по исклучок

учествуваат во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на некој од членовите.

9) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.

10) Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд.

## **Порамнување**

### **Член 25-б**

1) За прекршокот од членот 25 на овој закон, инспекторите за култура се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

2) Инспекторот за култура може во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да му даде платен налог.

3) Доколку сторителот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише. Примањето на платниот налог за сторителот на прекршокот се забележува во записник."

### **Член 4**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.